

Име и презиме: **Валентина Велковска-Трајановска**
 Звање: Вонреден професор
 Единица на Универзитетот: Музичка академија

Ред. бр.	Опис на активноста за самоконтрола на автономниот статус на ФРВ согласно со Стандарди и нормативи за изведување на високообразовна дејност на Универзитетот		Поени
2.	Објавен научен или стручен труд во меѓународно списание без импакт фактор – 3 (три) поени		Поени
	Конкретна активност Velkovska-Trajanovska, Valentina (2015) Stvaralastvo makedonskih kompozitora u uslovima tranzicije od 2001. do 2012.godine . Muzika regiona u uslovima tranzicije (1990-2010), 42. pp. 55-62. ISSN 978-86-7215-359-0		3
10.			
	Музичка работилница, изложба и проекција		Поени
	во земјава 1 (еден) поени	во странство 2 (два) поени	
	Конкретна активност Zelenkovska Leshkova, Stefaniya and Velkovska-Trajanovska, Valentina and Jovanov, Ilco (2015) Работилница на тема: Музичките инструменти во оркестарската музика - основни функции во реализирањето на музичката идеја и творечката концепција низ историјата на музиката . [Video]		4
	Компонирано музичко дело за камерен, гудачки или симфониски оркестар, вокално-инструментални и музичко-сценски дела, како кантата, ораториум, реквијем, опера, балет итн., со оригинални уметнички резултати, концертна изведба (печатено како партитура од официјална институција или снимено - издадено на ЦД од официјална медиумска или издавачка куќа)		Поени
	во земјава 8 (осум) поени	во странство 9 (девет) поени	
	Конкретна активност Velkovska-Trajanovska, Valentina (2015) Кирилица - концерт на Македонска филхармонија . [Performance]		8
	Компонирано музичко дело (соло, дуо, трио, квартет, камерен ансамбл до седум изведувачи, хор и вокално-инструментални дела во траење до 7 мин.) со оригинални уметнички резултати,		Поени

	концертна изведба (печатено како партитура од официјална институција или снимено-издадено на ЦД од официјална медиумска или издавачка куќа)		
	во земјава 5 (пет) поени	во странство 7 (седум) поени	
	Конкретна активност Velkovska-Trajanovska, Valentina (2015) Concert - Ensemble ConTempora - Mons, Belgium. [Performance] Velkovska-Trajanovska, Valentina (2015) Concert - Ensemble ConTempora - Liege, Belgium. [Performance] Velkovska-Trajanovska, Valentina (2015) „Денови на македонска музика 2015“ Концерт на ансамблот КонТемпора со гости од ансамблот Aventure. [Performance] Velkovska-Trajanovska, Valentina (2015) GlassWorlds - concert, Kiev, Ukraine Museum of National Treasures. [Performance]		15
14.	Издаден учебник – 5 (пет) поени		Поени
	издадена скрипта – 2 (два) поени		
	Конкретна активност Zelenkovska Leshkova, Stefaniya and Velkovska-Trajanovska, Valentina (2015) Познавање на музичките инструменти и нивните функции во оркестарот и основи на музичките форми. Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. ISBN 978-608-244-147-4		5
		Вкупно поени	35